

ПЕТОК, 03.11.2017.

Драмски театар

**СВЕЧЕНО
ОТВОРАЊЕ** 20:00 h

„Елка кај Иванови“ испитна претстава на студентите по актерска игра од Факултетот за драмски уметности во Скопје, во класата на проф. м-р Зоја Бузалковска и асс. м-р Александар Степанулески

Коктел 22:00 h

FRIDAY, 03.11.2017.

Drama theatre

**OPENING
CEREMONY** 20:00 h

„Christmas at the Ivanovs“ exam performance of the students of playacting from the Faculty of Dramatic Arts in Skopje, in the class of prof. MSc. Zoja Buzalkovska and assistant MSc. Aleksandar Stepanuleski

Cocktail 22:00 h

САБОТА, 04.11.2017.

Факултет за драмски уметности

„Дома“ од Људмила Разумовска 19:00 h

претстава на студентите од 4 година по актерска игра од Факултетот за драмски уметности во Белград, во класата на ред. проф. Биљана Машиќ и Павле Лазик соработник

ИЗЛОЖБА 20:30 h

Изложба на цртежи од испитни претстави - Лидија Вујискиќ

ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА

ФДУ Белград 21:30 h

- „Утопија“, режија Матија Глушчевиќ, 2 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Нарциса Даријевиќ (20:23 мин.)
- „Кој дава“ режија Ленка Јовановиќ, 3 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Срѓан Голубовиќ (22:22 мин)
- „Живот по Москри“, режија Горан Николиќ, 4 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Милан Тодоровиќ (28:29 мин)
- „Последен повик“, режија Милен Грујиќ, 3 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Срѓан Голубовиќ (16:37 мин)

SATURDAY, 04.11.2017.

Faculty of dramatic arts

„Home“ by Ljudmila Razumovska 19:00 h

Performance of the students of 4th year of playacting from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, in the class of prof. Biljana Mashich and associate Pavle Lazich

EXHIBITION 20:30 h

Exhibition of drawings from the exam performances-Lidija Vujisikj

FILM PROJECTIONS

FDU Belgrade 21:30 h

- „Utopia“, directed by Matija Glushchevikj, 2nd year of film and tv directing; mentor prof. Narcisa Darijevikj (20:23 min.)
- „Who gives...“ directed by Lenka Jovanovich, 3rd year of film and tv directing; mentor prof. Srgjan Golubovikj (22:22 min)
- „Life according to Moskri“, directed by Goran Nikolich, 4th year in film and tv directing; mentor prof. Milan Todorovich (28:29)
- „Last call“, directed by Milena Grujich, 3rd year film and tv directing; mentor prof. Srgjan Golubovikj (16:37 min)

НЕДЕЛА, 05.11.2017.

Факултет за драмски уметности

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 10:00 h

Факултет за драмски уметности

„Чекајки го Годо“ од Семјуел Бекет 19:00 h

Испитна претстава на студенти од Факултетот за уметности Приштина – Звечан; мастер класа под водство на проф. Дејан Цицимиловиќ

ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА

АГРФТ Љубљана, АДУ Загреб 21:00 h

- „Ограбена душа“, режија Аугуст Адриан Браатз, 3 година филмска и ТВ режија (28:17 мин.) - АГРФТ Љубљана
- „Ања Гања“, режија Петар Бизјак, 3 година филмска и ТВ режија (19:15 мин.) - АГРФТ Љубљана
- „Ограничено“, режија Лео Черниц, 2 година филмска и ТВ режија (20:21 мин.) - АГРФТ Љубљана
- „Погоден“, режија Петар Бизјак, 2 година филмска и ТВ режија (25:07 мин.) - АГРФТ Љубљана
- „13+“, режија Никица Здуниќ, 3 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Звонимир Јуриќ, продуцент Татјана Бакота (21 мин.)
- „Жени, жени, жени“, режија Никица Здуниќ, 3 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Горан Девиќ, продуцент Татјана Бакота (23 мин.)
- „Кика“, режија Марина Зграбљиќ, 2 година филмска и ТВ режија; ментор проф. Горан Девиќ, продуцент Марина Зграбљиќ (17:31 мин.)

SUNDAY, 05.11.2017.

Faculty of dramatic arts

SCIENTIFIC CONFERENCE 10:00 h

Faculty of dramatic arts

„Waiting for Godot“ by Samuel Beckett 19:00 h

Exam performance of the students of Faculty of Dramatic Arts Prishtina-Zvechan; master class under the guidance of prof. Dejan Cicmilovikj

FILM PROJECTIONS

AGRFT Ljubljana, ADU Zagreb 21:00 h

- „Robbed soul“, directed by August Adrian Braatz, 3rd year film and tv directing (28:17) - AGRFT Ljubljana
- „Anja Ganja“, directed by Petar Bizjak, 3rd year film and tv directing (19: 15 min) – AGRFT Ljubljana
- „Limited“, directed by Leo Chernic, 2nd year film and tv directing (20:21 min) – AGRFT Ljubljana
- „The Stricken“, directed by Petar Bizjak, 2nd year film and tv directing (25:07) – AGRFT Ljubljana
- „13+“, directed by Nikica Zdunikj, 3rd year film and tv directing; mentor prof. Zvonimir Jurikj, producer Tatjana Bakota (21 min)
- „Women, women, women“, directed by Nikica Zdunikj, 3rd year film and tv directing; mentor prof. Goran Devikj, producer Tatjana Bakota (23 min)
- „Kika“, directed by Marina Zgrbljikj, 2nd year film and tv directing; mentor prof. Goran Devikj, producer Marina Zgrbljikj (17:31 min.)

